

ПОЛНОМОШНО

Јас долупотпишаниот,
_____, со живеалиште на _____
со ЕМБГ _____, во својство акционер-сопственик на
_____ обични акции во Друштво за производство и
промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија,

ГО ОПОЛНОМОШТУВАМ лицето _____,
со живеалиште на _____, со ЕМБГ _____,
да присуствува на седница на Собрание на друштвото и да во мое име
учествува и гласа.

Полномошното е со важност за седница на Акционерско Собрание што ќе се
одржи на 07/06/2017 год. во согласност со следните инструкции:

- Избор на претседавач на собранието на друштвото _____
- Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот _____
- Избор на верификациона комисија _____
- Усвојување на записникот од собранието на акционери на Винарска Визба
Попова Кула АД Демир Капија одржано на 09.06.2016 година
 - Предлог-Одлука за усвојување
- Разгледување на годишен извештај за работењето на друштвото во 2016 година
 - Предлог-Одлука за усвојување
- Разгледување на годишна сметка за 2016 година и на ревидирани финансиски
извештаи на друштвото за 2016 година
 - Предлог-Одлука за усвојување на годишна сметка
 - Предлог – Одлука за усвојување на ревидирани финансиски извештаи
- Разгледување на консолидирана годишна сметка за 2016 година и на ревидирани
консолидирани финансиски извештаи на друштвото за 2016 година
 - Предлог-Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка
 - Предлог – Одлука за усвојување на ревидирани консолидирани
финансиски извештаи
- Распределба на добивка на друштвото за 2016 година
 - Предлог-Одлука за распределба на добивка
- Извештај за работата на одборот на директори за 2016 година
 - Предлог-Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
- Назначување на овластен ревизор на финансиските извештаи на друштвото за
2017 година
 - Предлог-Одлука за назначување на овластен ревизор
- Нова емисија на обични акции
 - Предлог - Одлука за нова емисија на обични акции во вредност од
800.000 Еур
- Емисија на корпоративна хипотекарна обврзница
 - Предлог - Одлука за емисија на корпоративна хипотекарна обврзница
во вредност од 650.000 Еур

место: _____
датум: _____

Полномошното го дава и
своерачно го потпишува